

Службен весник на Република Македонија

Број 93

24 јули 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1743. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Кавадарци.....	2	1752. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на обврзници.....	11
1744. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	2	1753. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција.....	11
1745. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за други производи од кожа или од вештачка кожа.....	5	1754. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска.....	11
1746. Одлука за изменување на Одлуката за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Детска градинка „Бушава азбука - кидс“ во Скопје.....	6	1755. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција	12
1747. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.49/2016 од 12 јули 2017 година.....	6		
1748. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.114/2016 од 12 јули 2017 година.....	8		
1749. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	9		
1750. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	10		
1751. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	10		

	Стр.		Стр.
1756. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Унгарија.....	12	1760. Одлука за измена на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	44
1757. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нус-производи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Украина.....	12	1761. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	44
1758. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање.....	12	1762. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	46
1759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор.....	41	1763. Решение за измена на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	47
		1764. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	48
		Огласен дел	1-96

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1743.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на општина Кавадарци, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 1.164м², кое претставува дел од КП. бр. 10689/1 КО Кавадарци 2, запишана во Имотен лист бр. 1, согласно Извод од Детален урбанистички план за УБ „Едвард Кардељ“ 2003-2008 Кавадарци, донесен со Одлука бр. 07-1796/8 од 26.12.2003 година од општина Кавадарци, заради изградба на објект со намена комерцијални објекти - пазар.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-89665/1-16
18 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1744.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 13/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение недвижност која претставува:

1. Објект изграден на дел од КП бр.154 КО Ботун, запишана во Имотен лист бр. 11033, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-775/2014 од 23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП бр.5155/1 КО Мешеишта со површина од 241 м², запишана во Имотен лист бр.202, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-40/2017 од 16.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП бр.251/1 КО Требеништа со површина од 771 м², дел од КП бр.253/1 КО Требеништа со површина од 2.558 м² и КП бр.253/4 КО Требеништа со површина од 6.056 м², запишани во Имотен лист бр.692, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-47/2017-1 од 16.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП бр.253/6 КО Требеништа со површина од 1.515 м², запишана во Имотен лист бр.788, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-48/17 од 16.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

43. Дел од КП бр.222/1 КО Требеништа со површина од 446 м2 и КП бр.447/1 КО Требеништа со површина од 349 м2, запишани во Имотен лист бр.636, согласно Решение за експроприација УП.бр.26-60/17 од

23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

44. Дел од КП бр.221/1 КО Требеништа со површина од 902 м2, запишана во Имотен лист бр.1001, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-61/2017 од 23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

45. Дел од КП бр.322/1 КО Требеништа со површина од 451 м2 и КП бр.322/3 КО Требеништа со површина од 504 м2, запишани во Имотен лист бр.96, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-62/2017 од 24.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

46. КП бр.268/1 КО Требеништа со површина од 1.840 м2, запишана во Имотен лист бр.537, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-70/2017 од 23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

47. КП бр.267 КО Требеништа со површина од 1.380 м2, запишана во Имотен лист бр.129, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-71/2017 од 23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

48. Дел од КП бр.266/1 КО Требеништа со површина од 995 м2, запишана во Имотен лист бр.130, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-72/2017 од 23.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

49. Дел од КП бр.265/1 КО Требеништа со површина од 886 м2, запишана во Имотен лист бр.566, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-73/2017 од 28.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

50. Дел од КП бр.110/1 КО Требеништа со површина од 1.654 м2 и КП бр.271/3 КО Требеништа со површина од 39 м2, запишани во Имотен лист бр.677, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-86/2017 од 11.04.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

51. КП бр.109/1 КО Требеништа со површина од 1.697 м2, запишана во Имотен лист бр.296, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-88/2017 од 10.04.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

52. Дел од КП бр.3891/1 КО Мешеишта со површина од 140 м2, запишана во Имотен лист бр.1634, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-17/2017-2 од 21.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

53. Дел од КП бр.4365/1 КО Мешеишта со површина од 310 м2, запишана во Имотен лист бр.2088, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-20/2017-1 од 14.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

54. Дел од КП бр.3890/1 КО Мешеишта со површина од 131 м2, запишана во Имотен лист бр.1441, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-21/2017-1 од 14.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

55. Дел од КП бр.4366/1 КО Мешеишта со површина од 206 м2, запишана во Имотен лист бр.1665, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-22/17 од 13.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

56. Дел од КП бр.5106/1 КО Мешеишта со површина од 31 м2, запишана во Имотен лист бр.1222, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-23/2017-1 од 14.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

57. Дел од КП бр.5154/1 КО Мешеишта со површина од 534 м2, запишана во Имотен лист бр.1212, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-39/17 од 16.03.2017 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатска делница „Кичево- Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1978/1
18 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1745.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА ИЛИ ОД ВЕШТАЧКА КОЖА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка, за други производи од кожа или од вештачка кожа и тоа:

Тарифна ознака	Опис
4205 00 90 00	Други производи од кожа или од вештачка кожа: - Друго

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2017 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2794/1
18 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1746.

Врз основа на член 107 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА
УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА
„БУШАВА АЗБУКА - КИДС“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за давање одобрение за основање на приватна установа за деца -детска градинка „БУШАВА АЗБУКА - КИДС“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/14), во членот 2 зборот „ДОО“ се заменува со зборот „ДООЕЛ“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3702/1
18 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1747.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 12 јули 2017 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 60 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 49/2016 од 25 мај 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 60 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016), затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 60 став 3 од Законот за здравствената заштита, по исклучок од став (1) алинеја 1 на овој член, во случај на основање на приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита или формирање на нов тим во постојна приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита која дејноста ја врши во простории на јавна здравствена установа врз основа на договор за закуп на простор склучен согласно со овој закон, избраниот лекар или стоматолог, односно нововработениот доктор на медицина или доктор на стоматологија може самостојно да укажува здравствена заштита без учество на медицинска, односно стоматолошка сестра во тимот, но не подолго од 24 месеци од основањето на приватната здравствена установа, односно од формирањето на новиот тим, се додека докторот на медицина или докторот на стоматологија во приватната здравствена установа не го избераат како избран лекар или избран стоматолог 700 пациенти, по што постои обврска да се комплетира тимот.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните во Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во согласност со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото (став 1). Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот (став 2). Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбрана на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето (став 3).

Со Законот за здравствената заштита се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здрав-

ствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на здравствените работници и здравствените соработници, квалитетот и сигурноста во здравствената дејност, коморите и стручните здруженија, рекламирањето и огласувањето на здравствената дејност, вршењето на здравствена дејност во вонредни услови и надзорот над вршењето на здравствената дејност (член 1).

Според член 12 став 1 од овој закон, здравствената дејност е дејност од јавен интерес.

Во согласност со член 13 од овој закон, здравствената дејност се врши во мрежа на здравствени установи и надвор од мрежата на здравствени установи (став 1). Република Македонија е надлежна за остварувањето на здравствената заштита во мрежата на здравствени установи, во која се врши здравствена дејност под услови утврдени со овој закон (став 2). Здравствената дејност во мрежата ја вршат јавни и приватни здравствени установи, кои вршат дејност врз основа на лиценца (став 3). Здравствената дејност надвор од мрежата ја вршат приватни здравствени установи под услови утврдени со овој закон и се финансира од здравствените услуги кои пациентите ги плаќаат со лични средства (став 4).

Според член 15 точка 13. од Законот, поимот „Здравствена установа во мрежа“ подразбира јавни здравствени установи и приватни здравствени установи кои вршат дејност врз основа на лиценца, а кои вршат здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

Со член 28 став 1 од истиот закон, се пропишува дека здравствената дејност во мрежата, што ја обезбедува и организира Република Македонија, се состои од јавни здравствени установи и приватни здравствени установи, кои вршат здравствена дејност врз основа на лиценца (во натамошниот текст: носители на лиценца), во кои се врши здравствена дејност под еднакви услови и кои се вклучуваат во интегриран здравствен информатички систем согласно со прописите за евиденциите од областа на здравството.

Основањето на здравствени установи се уредува со членот 57 од Законот. Така, се пропишува дека здравствена установа може да се основа како јавна и приватна (став 1). Јавна здравствена установа може да основа Владата (став 2). Приватна здравствена установа може да основаат домашни и странски, правни и физички лица (став 3).

Условите за основање, почнување со работа, вршење здравствена дејност и проширување на дејноста на здравствена установа се утврдени со членот 60 од Законот. Така, со овој член се пропишува:

(1) Здравствена установа може да се основа, да почне со работа, да врши здравствена дејност и да ја прошири дејноста, ако се исполнети следниве услови:

- да има во работен однос на неопределено време со полно работно време определен број здравствени работници во зависност од видот на здравствена дејност, односно специјалност,

- да има во работен однос на неопределено време со полно работно време одговорен носител на здравствената дејност за вршење на определен вид здравствени услуги во зависност од видот на здравствена дејност, односно специјалност и

- да има простор и опрема за вршење на определен вид здравствена дејност, односно специјалност.

(2) Здравствените работници од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член мора да поседуваат соодветна лиценца за работа, во зависност од видот на здравствената дејност, односно специјалност.

(3) По исклучок од ставот (1) алинеја 1 на овој член, во случај на основање на приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита или формирање на нов тим во постојна приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита која дејноста ја врши во простории на јавна здравствена установа врз основа на договор за закуп на простор склучен согласно со овој закон, избраниот лекар или стоматолог, односно нововработениот доктор на медицина или доктор на стоматологија може самостојно да укажува здравствена заштита без учество на медицинска, односно стоматолошка сестра во тимот, но не подолго од 24 месеци од основањето на приватната здравствена установа, односно од формирањето на новиот тим, се додека докторот на медицина или докторот на стоматологија во приватната здравствена установа не го изберат како избран лекар или избран стоматолог 700 пациенти, по што постои обврска да се комплетира тимот.

(4) Одговорниот носител на дејноста од ставот (1) алинеја 2 на овој член мора да ги исполнува следниве услови:

- да не е корисник на право на пензија и
- да биде запишан во регистарот на здравствени работници.

(5) Здравствена установа во мрежата, покрај условите од ставот (1) на овој член, може да се основа, да почне со работа, да врши здравствена дејност и да ја прошири дејноста ако тоа е планирано со мрежата.

(6) Потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи ги пропишува министерот за здравство.

Од наведената законска регулатива произлегува дека законодавецот, во функција на обезбедување на здравствена заштита на граѓаните, со Законот за здравствената заштита, помеѓу другото, пропишал дека здравствената дејност е дејност од јавен интерес и истата се врши во мрежа на здравствени установи и надвор од мрежата на здравствени установи. Здравствената дејност во мрежата ја вршат јавни и приватни здравствени установи, кои вршат дејност врз основа на лиценца и во кои се врши здравствена дејност под еднакви услови, а здравствената дејност надвор од мрежата ја вршат приватни здравствени установи под услови утврдени со овој закон и се финансира од здравствените услуги кои пациентите ги плаќаат со лични средства.

Условите за основање, почнување со работа, вршење здравствена дејност и проширување на дејноста на здравствена установа се утврдени со членот 60 од Зако-

нот и истите, се до донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2016), се исти за сите здравствени установи, независно дали станува збор за јавни или приватни здравствени установи. Меѓутоа, со членот 5 од овој закон, во членот 60 е додаден нов став 3, кој предвидува исклучок од правилото дека условите за основање и почнување со работа се исти за сите здравствени установи. Имено, со овој став се пропишува дека: „По исклучок од ставот (1) алинеја 1 на овој член, во случај на основање на приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита или формирање на нов тим во постојна приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита која дејноста ја врши во простории на јавна здравствена установа врз основа на договор за закуп на простор склучен согласно со овој закон, избраниот лекар или стоматолог, односно нововработениот доктор на медицина или доктор на стоматологија може самостојно да укажува здравствена заштита без учество на медицинска, односно стоматолошка сестра во тимот, но не подолго од 24 месеци од основањето на приватната здравствена установа, односно од формирањето на новиот тим, се додека докторот на медицина или докторот на стоматологија во приватната здравствена установа не го избераат како избран лекар или избран стоматолог 700 пациенти, по што постои обврска да се комплетира тимот.“

Тоа значи дека со овој новододаден став 3, се пропишуваат посебни услови кои важат само за приватна здравствена установа од примарна здравствена заштита која дејноста ја врши во простории на јавна здравствена установа врз основа на договор за закуп на простор склучен согласно со овој закон. Оттука, произлегува дека овие приватни здравствени установи, во однос на условите за основање и почнување со работа, добиваат поинаков, привилегиран третман од јавните здравствени установи, но и од другите приватни здравствени установи од примарна здравствена заштита кои дејноста ја вршат во простории надвор од просториите на јавна здравствена установа, односно во приватен деловен простор, за кои остануваат да важат условите од член 60 став 1 алинеја 1 од Законот: да има во работен однос на неопределено време со полно работно време определен број здравствени работници во зависност од видот на здравствена дејност, односно специјалност. Произлегува дека видот на сопственоста на просториите каде се врши дејноста е клучна за тоа кои и какви услови се потребни за вршење на примарна здравствена заштита, а не исполнувањето на условите во однос на персоналот и опремата, за што според Судот, нема оправдување.

Според Судот, неосновано и неприфатливо е образложението на Владата на Република Македонија за оправданоста на ваквото законско решение (мислење на Владата на Република Македонија, бр. 42-2928/1 од 12.04.2016 година, доставено до Уставниот суд по однос на наводите во иницијативата) со фактот дека приватните здравствени установи можеле да воспостават професионална соработка во давањето на здравствената заштита со јавните здравствени установи во чии

простории ја вршат својата дејност преку земање под закуп и на тој начин да обезбедат квалитет на здравствената заштита, а дека пристапот во објектот во кој е сместена јавната здравствена установа бил „слободен“ и дозволен за секој кој ќе учествувал во постапката за давање под закуп со што ќе добиел можност за отворање на приватна здравствена установа на примарно ниво под условите пропишани со оспорениот член.

Даденото образложение за оправданоста на оспореното законско решение не може да биде оправдување за противуставноста на истото. Ова од причина што со ваквата регулатива се доведуваат во нееднаква правна положба здравствените установи кои вршат дејност од примарна здравствена заштита и се повредува уставната гаранција на слободата на пазарот и претприемништвото. Се повредува еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, која е уставно загарантирана, а се повредува и начелото на владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, која се изразува преку цврстата уставна определба дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 60 став 3 од Законот за здравствената заштита не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и член 55 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија.

6. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзими Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.49/2016

12 јули 2017 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.**1748.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 12 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 2 и член 28 од Законот за вонсудско спогодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение У.бр.114/2016 од 12 април 2017 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите 2 и 28 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека, според член 2 од Законот за вонсудско спогодување, при спроведувањето на постапка за вонсудско спогодување ќе се применуваат и одредбите од Законот за уредување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции.

Одредбата се оспорува во делот: „за уредување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции“.

Според член 28 точка 1 од истиот закон, извештајот за финансиската состојба и работењето на должникот содржи (меѓу другото) и финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство кои не се постари од три месеци од денот на поднесувањето на барањето за спроведување на постапката за вонсудско спогодување.

Одредбата се оспорува во делот: „Законот за сметководство“.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Членот 2 од Законот за вонсудско спогодување упатува на примена на одредбите од Законот за уредување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции при спроведување на постапката за вонсудско спогодување.

Судот од увидот во регистрите на правни прописи, како и увидот на веб-страницата на Собранието на Република Македонија утврди дека во правниот поредок на Република Македонија не постои Закон за уредување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции при спроведување на постапката за вонсудско спогодување. Оттаму, оспорениот дел од членот 2 од Законот за вонсудско порамнување упатува на примена на непостоечки закон.

Од мислењето на Владата на Република Македонија бр.42-5284/1 од 25.08.2016 година, доставено до Судот по повод конкретната иницијатива, се потврди дека наведениот закон не постои. Во дописот се појаснува и тоа дека наведениот наслов е користен во почетната фаза од подготовката на Законот за финансиската дисциплина.

Членот 28 точка 1 од Законот за вонсудско спогодување, предвидува извештајот за финансиската состојба да содржи финансиски извештаи согласно Законот за сметководство, кој е пропис што престанал да важи сметано од 26.07.2002 година кога влегол во сила Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2002).

Имено, член 32 од Законот за сметководството на буџет и буџетските корисници предвидел дека, со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да

важи Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/1993, 48/1993, 6/1995, 32/1998, 39/1999, 70/2001 и 36/2002).

Според тоа членот 28 точка 1 од Законот за вонсудско спогодување упатува на примената на пропис кој престанал да важи.

Наведените факти не се оспоруваат од страна на Владата на Република Македонија во доставеното мислење. Според Владата во прашање е технички пропуст, кој заради економичност и ефикасност на постапката ќе биде надминат со измени на Законот, подготвени од Министерството за економија, кои до моментот на изготвување на оваа одлука не се направени.

Од наведеното произлегува дека членот 2 од Законот упатува на примена на пропис кој воопшто не постои во правниот поредок, а членот 28 од Законот упатува на пропис кој одамна престанал да биде дел од правниот поредок на Република Македонија, што според оценка на Судот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот и принципот на владеење на правото. Ова од причина што не станува збор за незначителен технички пропуст при изготвување на законскиот текст, туку упатување на примена на непостоечки пропис, односно пропис кој не е дел од правниот поредок што доведува до правна несигурност, нејаснотии и забуни во практикувањето на правото за субјектите кои се засегнати со конкретната правна проблематика.

Судот оцени дека член 2 и член 28 од Законот за вонсудско спогодување не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како целини, а не само по однос на оспорените делови, бидејќи она што би останало по евентуалната интервенција не би можело да претставува целосна и правно логична норма со своја самостојна примена во правниот поредок.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзими Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.114/2016

12 јули 2017 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1749.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 20.07.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Зирап Лимани, судија на Врховниот суд на Република Македонија, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 20.07.2017 година.

Бр. 02-1033/17
20 јули 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

1750.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Апелационен суд Штип
- За избор на претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје
- За избор на претседател на Основниот суд Куманово
- За избор на претседател на Основниот суд Тетово
- За избор на претседател на Основниот суд Дебар
- За избор на претседател на Основниот суд Ресен
- За избор на 2 (двајца) судии на Врховен суд на Република Македонија за кривична област
- За избор на 4 (четири) судии на Апелационен суд Скопје – 2 (двајца) за кривична област и 2 (двајца) за граѓанска област и
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола за кривична област.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010).

Кандидатите за избор на судија на Врховен суд на РМ и на Апелационен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB

страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-1030/1 и 08-1030/2
20 јули 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1751.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и став 3 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број 03-209/1 од 23.02.2017 година, на седницата одржана на 04.07.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-200/1 од 22.02.2017 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, освен на точка 2 од одлуката.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје да изврши измена во точка 2 од одлуката број 02-200/1 од 22.02.2017 година која ќе гласи:

“После табелата во точка 3 Надоместоци за тргување со акции се додава следниот текст: Износот на надоместокот за тргување со акции за трансакции во вкупна вредност до 10.000 денари изнесува 50 денари по трансакција и за купување и за продавање, додека за трансакции во вкупна вредност над 10.001 денари надоместокот за тргување со акции изнесува најмалку 100 денари по трансакција и за купување и за продавање.”

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-48
4 јули 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

1752.

Врз основа на член 2 став (1) точка 28 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2017 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето на Капитал банка АД Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - прва емисија на обврзници по пат на приватна понуда, на седницата одржана на ден 14.07.2017 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА - ПРВА
ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ**

1. На Капитал банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на 1.000 обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 1.000.000 евра односно 61.543.900,00 денари пресметано по средниот курс на НБРМ на денот на донесување на Решението од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.0201-02/4 од 30.06.2017 година за издавање долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на приватна понуда (прва емисија на обврзници) донесена на Собранието на акционери на Капитал банка АД Скопје одржано на ден 30.06.2017 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на приватна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

УП 1 Број 10-100
14 јули 2017 година
Скопје

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВETERИНАРСТВО**

1753.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Франција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава една нова алинеја 3 која гласи:
“ - Норд/ Nord.”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2503/1
11 јули 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1754.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Хрватска („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/17, 31/17 и 48/17).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2601/1
17 јули 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1755.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/17, 19/17 и 30/17).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2601/1
17 јули 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1756.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/17 и 32/17).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2601/1
17 јули 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1757.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УКРАИНА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Украина („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/17).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2601/1
17 јули 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1758.

Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144, од Законот за воздухопловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА КРИЛА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност, како и посебните услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите и центрите за обука, формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за вршење на обука на организациите и центрите за обука, начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка, условите за стекнување на дозволи, начинот на издавање, продолжување, промена и суспендирање на дозволите, формата, содржината, рокот на важење согласно меѓународните стандарди, регулативи, упатства и препорачани практики, евиденцијата и видот на дозволите, како и критериуми, начин и постапка за признавање на завршената обука и програмите за обука, положени испити, стекнати дозволи и овластувања во странство на пилоти на крила за слободно летање.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Крила за слободно летање се воздухоплови од посебна категорија со едноставна конструкција, без мотор, со кои пилотот управува со помош на подвижни аеродинамични површини околу две до три оски, со промена на положбата на тежиштето и/или со команди на излезните краеве од крилата и/или со комбинација и за кои не се бара сообразност (освен за сервиско производство). Крилата за слободно летање можат да бидат едноседни или двоседни и се делат на класа змејови без мотор и класа параглајдери.

2. Змеј е крило за слободно летање без мотор кое може да има:

а) полукрута основна конструкција, со кое по правило се управува со преместување на тежината на пилотот и кое може да покаже постојана способност за безбедно полетување и слетување во услови без ветер, кое може да се носи и со кое може да се полетува и слетува само со сила и употреба на нозете на пилотот;

б) крута основна конструкција, со кое по правило се управува со помош на подвижни аеродинамични површини во најмалку две оски, со кои може да се полетува и слетува само со сила и употреба на нозете на пилотот и кое:

- може да покаже постојана способност за безбедно полетување и слетување во услови без ветер или
- не може да покаже постојана способност за безбедно полетување и слетување во услови без ветер;

3. Параглајдер е крило за слободно летање без мотор, кое нема крута основна конструкција и кое може да покаже постојана способност за безбедно полетување

и слетување, а со кое аеродинамички се управува околу три оски со помош на левите и десните команди поврзани со излезните краеве од крилото и со поместување на тежиштето лево, десно, напред и назад, кое може да се носи и со кое може да се полетува со сила и употреба на нозете, специјални колички за хендикепирани лица, со помош на запрега, со „D-bag“ торба за отпуштање или скокање од сите воздухоплови кои го овозможуваат тоа и слетува со сила и употреба на нозете и специјални колички за хендикепирани лица, а кое не е предвидено за оптеретувања предизвикани од динамички удар после слободен пад (на пр. скокање од авион и сл.).

4. Тандем крило за слободно летање (параглајдер/змеј) е крило кое е наменето за истовремено летање на две лица, во рамките на вкупната носивост и другите услови кои се пропишани од производителот на крилото.

5. Летови на мали висини се летови за време на кои пилотот или ученик пилотот во секоја фаза на летот се наоѓа на висина помала од 50 m над земјината површина, а висинската разлика помеѓу местата на полетување и слетување не е поголема од 150 m.

6. Летови на средни висини се летови за време на кои пилотот или ученик пилотот, се наоѓа на висина до 300 m над земјината површина, а висинската разлика помеѓу местата на полетување и слетување е поголема од 150 m.

7. Летови на големи висини се летови за време на кои пилотот или ученик пилотот, се наоѓа на висина поголема од 300 m над земјината површина, без разлика на висинската разлика помеѓу местата на полетување и слетување.

8. Налет или време на летање (flight time) е вкупно време од моментот кога пилотот или ученик пилотот ќе се придвижи со цел полетување до моментот кога потполно ќе застане на крај од летот.

9. Организирано летање е летање со крило со цел:

а) спортски натпревар или воздухопловна манифестација;

б) практична (летачка) обука.

10. Овластен инструктор по летање е пилот на крило со важечко овластување инструктор по летање со крила кој врши обука во рамките на одобрена организација/центар за обука на пилоти на крила.

11. Овластување е доказ за дополнителна оспособеност за пилот на крила, кое се впишува во дозволата за пилот на крило.

12. Прелет (cross-country flight) е лет со крило од почетна до завршна точка на рута со користење на качувачки воздушни струења и вообичаени навигациски постапки.

13. Раководител на летање е лице одговорно за сигурна подготовка, организација, изведување и надзор на организирано летање со крила.

14. Ученик пилот е лице кое во организацијата или центарот за обука се обучува за стекнување на дозвола за пилот на крила.

15. Наставен час е обука во времетраење од 60 минути.

Член 3

Одделни кратенки употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- 1) FAI (Federation Aeronautique Internationale) е Меѓународна воздухопловна федерација.
- 2) PARAPRO се препорачани меѓународни стандарди за безбедност и обука за летање со параглајдери.
- 3) SAFEPRO се препорачани меѓународни стандарди за безбедност и обука за летање со змејови.
- 4) VFR (Visual flight rules) се правила за летање по надворешна видливост.
- 5) VMC (Visual meteorological conditions) се визуелни метеоролошки услови.

2. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

2.1 Посебни услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите и центрите за обука

Член 4

Стручната оспособеност на пилоти на крила за слободно летање (во понатамошниот текст: пилоти на крила) се стекнува во овластени организации или центри за обука во Република Македонија кои треба да ги исполнуваат посебните услови пропишани со овој правилник.

Член 5

(1) За да вршат обука на пилоти на крила, организациите или центрите за обука треба да имаат уверение, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенција).

(2) За добивање на уверението од став (1) на овој член организациите или центрите за обука во Република Македонија треба да го поседуваат следното:

1. Решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;
2. Акт на правното лице за формирање на организација или центар за обука на пилоти на крила;
3. Прирачник за работа (Operations Manual);
4. Прирачник за обука (Training Manual);
5. Соодветни простории и наставни средства и помагала за обука;
6. Стручна литература соодветна на одобрените програми за обука;
7. Опрема за спроведување на обуката;
8. Општа евиденција и документација;
9. Евиденција за стручен персонал;
10. Евиденција на кандидати на обука (регистар);
11. Евиденција на обуките;
12. Евиденција на вонредни настани, незгоди и несреќи;
13. Доказ за сопственост, односно договор за користење на просториите за спроведување на теоретската обука и
14. Евидентирани терени на кој ќе се спроведува практичната обука и друго.

Член 6

Актот на правното лице за формирање на организација или центар за обука на пилоти на крила, содржи опис на организациската поставеност, раководната структура, стручниот персонал, седиштето на организацијата или центарот за обука и друго.

Член 7

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да има раководна структура која се состои од раководител на организацијата или центарот за обука (Accountable Manager) и раководител на обуката (Head of Training), со тоа што исто лице може да го раководи центарот, теоретската и практичната обука.

(2) Раководителот на организацијата или центарот за обука треба да обезбеди финансиски средства за спроведување на обуката согласно одобрените прирачници и програми од член 8 на овој правилник, да врши контрола на обуката и да обезбеди истата да се врши согласно одредбите на овој правилник.

(3) Раководителот на обуката треба да биде лице кое поседува/ло дозвола за пилот на крило со овластување за инструктор за летање со крила најмалку три години.

Член 8

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да има Прирачник за работа кој треба да содржи:

1. Содржина, одобрени измени и листа на важечки страни на Прирачникот за работа;
2. Опис на организациската структура на организацијата или центарот за обука;
3. Опис на правата и должностите на раководниот персонал, инструкторите за летање со крила и другиот наставен кадар со решенија за нивно поставување, односно договори за нивно ангажирање во организацијата или центарот за обука;
4. Опис на видовите на обука и оспособувања кои се планираат да се вршат во организацијата или центарот за обука;
5. Список на инструктори за пилоти на крила и друг наставен кадар кој ќе ја спроведува обуката согласно одобрените програми;
6. Начин на стручно оспособување и обнова на знаења и вештини на наставниот кадар на организацијата или центарот за обука;
7. Опис на правата и должностите на кандидатите за обука и оспособување;
8. Опис на евиденција на организацијата или центарот за обука и начин на нејзино водење;
9. Список на крила кои ќе се користат за спроведување на обуката и оспособувањето;
10. Список на опрема, наставни помагала, стручна литература и видео-материјали кои ќе се користат за спроведување на обуката и оспособувањето;
11. Список и адреса на просториите кои ќе се користат за спроведување на обуката, сместување на документи за евиденција, опрема, наставни помагала и стручна литература;
12. Листи на проверки;

13. Мерки за следење и унапредување на обуката и оспособувањето;

14. Податоци за терените на кои се планира спроведување на обуката и оспособувањето и

15. Опис на техничкото, метеоролошкото и медицинското обезбедување на летањето и мерките за противпожарна заштита.

(2) Прирачникот за обука на организациите или центрите за обука ги содржи програмите за обука кои ги одобрила Агенцијата и упатства за нивна реализација.

(3) Програмата за обука треба да содржи:

1. Насловна страна (лого на организацијата или центарот за обука и назив на програмата);

2. Вовед;

3. Цели и задачи на обуката и оспособувањето;

4. Листа на содржина на програмата

5. Содржина;

6. План на обуката и оспособувањето;

7. Теоретски дел (наставни содржини со фонд на часови по предмет);

8. Практичен дел со методска разработка на секоја вежба;

9. Наставни средства и помагала кои се користат и

10. Начин на проверка на стекнатите знаења и вештини во текот на обуката и оспособувањето.

(4) Во случај ако организацијата или центарот за обука на пилоти на крила воведо некои промени во условите за работа или вршењето на обука во тек на важноста на уверението за работа, треба да ја извести Агенцијата и да побара одобрение за измените во Прирачникот за работа, односно Прирачникот за обука.

Член 9

(1) Со цел спроведување на обука, организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да располага со простории за спроведување на теоретската обука со соодветни наставни средства, помагала и опрема, простории за сместување и чување на крилата за обука, резервните падобрани, како и останата летачка опрема.

(2) Организацијата или центарот за обука треба да ги поседува следните наставни средства, помагала и опрема: школска табла, уред за аудио-визуелна презентација, приказ на купола на параглајдер за обука, скица (фотографија) и топографска карта на теренот на кој се врши обуката, вариометар, змај за обука со резервни падобрани, параглајдер за обука со резервни падобрани наменети за обука, уреди за радио-комуникација, рачен GPS, заштитни кациги, покажувач на правец и брзина на ветер, мобилни телефони на местото и во текот на спроведување на практичната обука, навигациска карта на Република Македонија со внесени воздушни патишта и забранети зони и комплет за прва помош.

(3) Организацијата или центарот за обука може да користи терени за вршење на обука кои се впишани во евиденцијата на терени согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени.

(4) Крилата кои се користат за обука треба да бидат исправни и истите треба да се употребуваат и чуваат во согласност со нивната категорија и намена според упатството на производителот.

Член 10

Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба пред отпочнување на обуката на кандидатот да му обезбеди во електронска или хартиена форма литература неопходна за теоретскиот и практичниот дел од обуката со потребните упатства и други информации.

Член 11

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да ја поседува следната документација во своја евиденција:

1. Решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;

2. Акт на правното лице за формирање на организација или центар за обука на пилоти на крила;

3. Уверение за вршење на обука како на организација или центар за обука на пилоти на крила;

4. Деловодник;

5. Доказ за сопственост или закуп или друг основ за располагање или користење на просториите на организацијата или центарот за обука на пилоти на крила и

6. Доказ за сопственост или закуп на крилата кои се користат за обука во организацијата или центарот за обука на пилоти на крила, како и техничка документација за истите.

(2) Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да води евиденција на:

1. Обуките и издадени потврди – сертификати за завршена обука;

2. Вонредни настани, незгоди и несреќи;

3. Стручниот персонал на организацијата или центарот за обука и

4. Терени за полетување и слетување со крила.

Член 12

Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да води посебна евиденција на вонредни настани (несреќи, сериозни инциденти и инциденти) која треба да содржи податоци за:

- датум и време на настанот;

- место на настанот;

- краток опис на настанот;

- учесници во настанот;

- каква активност – обука била планирана (во однос на програмата за обука);

- метео – ситуација;

- причина за настанот – проценка;

- последици од настанот;

- кој е известен за настанот и

- преземени мерки.

Член 13

Организацијата или центарот за обука на пилоти на крила треба да води евиденција на стручниот персонал која содржи:

а. Листа на раководен персонал, инструктори и друг стручен персонал;

б. Досиеја на стручен персонал, кои содржат:

- листа со лични податоци;
- договор за вработување или ангажирање заверен кај нотар;
- биографија (CV);
- доказ за компетентност за стручниот персонал и
- за инструктори по летање задолжителни се копии од важечка дозвола за пилот на крило за кое се врши обука и лекарско уверение за здравствена способност.

Член 14

(1) Организациите или центрите за обука на пилоти на крила водат регистар на кандидатите кои се оспособуваат за пилоти на крила.

(2) Регистарот од став (1) на овој член се состои од главна книга за евиденција и персонално досие за секој кандидат кој стручно се оспособува.

(3) Во главната книга за евиденција се впишуваат следните податоци:

1. Реден број;
2. Датум на запишувањето во регистарот;
3. Број на досие;
4. Презиме, татково име и име;
5. Ден, месец и година на раѓање, националност;
6. Адреса на живеење, занимање, кој да се извести во случај на несреќа;
7. Дозвола или овластување за кои се обучува;
8. Инструктори кои ја изведуваат обуката;
9. Датум на почеток и завршување на обуката;
10. Оценка за завршената обука;
11. Оспособеност за полагање за дозвола или овластување;
12. Потпис на инструкторот за точност на податоците и
13. Забелешка.

(4) Персоналното досие од став (2) на овој член содржи:

1. Лични податоци на лицето кое се оспособува за пилот на крила (презиме, татково име и име, ден, месец и година на раѓање, единствен матичен број, националност, пол, образование, адреса на живеење, телефон, e-mail, крвна група и RH фактор, лице кое треба да се извести во случај на несреќа и слично);
2. Писмена согласност од родител/старател за започнување на обуката доколку кандидатот не е полнолетен;
3. Фотографија во боја (прифатлива е и во електронска форма – cd)
4. Пријава за обука и оспособување;
5. Решение за прием на обука или оспособување;
6. Копија од потврда за пилот-ученик;
7. Копија од лекарското уверение за здравствена способност;
8. Индивидуални прегледи за теоретска и практична обука (Training records);
9. Листа за пратење на спроведените обуки (евиденција за положени испити, евиденција за летањето, листа на пратење од спроведената обука или оспособу-

вање заверена од инструкторот и организацијата или центарот за обука, заклучок на инструкторот и општ заклучок за спроведената обука);

10. Прогрес тестови, завршни тестови и испити;

11. Копија од потврдите за завршената обука или оспособување;

12. Други документи во врска со обуката на кандидатот за пилот на крила и

(5) Регистарот од став (1) на овој член се води во хартиена и/или електронска форма. Електронската форма на регистарот се чува на локација различна од локацијата на архивата на организацијата или центарот за обука.

Член 15

(1) Организациите или центрите за обука на пилоти на крила треба да водат соодветна евиденција на обуките кои ги извршуваат.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член ги опфаќа следните документи:

1. Дневник на теоретска обука;
2. Дневник на летање;
3. Индивидуална евиденција на теоретската обука (Theory training record);
4. Индивидуален преглед на практичната обука (Practical training record);
5. Листа на пратење и
6. Книшка на летање.

Член 16

Дневникот на теоретска обука од член 15 став (2) точка 1 на овој правилник треба да содржи податоци за текот на теоретската настава и обука на земја, за наставната содржина која се предава во текот на обуката, за времето и траењето на одржување на наставата, како и потпис на лицата кои присуствувале на наставата и предавачите кои ја спроведувале истата.

Член 17

Дневникот на летање од член 15 став (2) точка 2 на овој правилник треба да содржи:

1. Број на страни;
2. Датум на изведување на летот;
3. Назив на вежбата;
4. Тип на крило;
5. Терен на полетување;
6. Презиме и име на лицето кое го изведува летот;
7. Време на полетување и слетување и време на траење на летот;
8. Забелешки и
9. Потпис на раководителот на летање.

Член 18

(1) Пилотот ученик и пилотот на крила треба да водат евиденција за летање во книшка на летање од член 15 став (2) точка 6.

(2) Во книшката на летање се внесуваат следните податоци:

1. Лични податоци: Име и презиме и адреса на имателот на книшката;
2. За секој лет:

- датум на лет;
- место и време на полетување;
- место и време на слетување;
- тип (производител, модел, варијација на тип) на змеј односно параглајдер;
- вкупно време на летот (налет);
- должност во тек на летот (пилот, ученик пилот, инструктор, испитувач);
- одалеченост на прелетот и
- забелешки и заверка на летот.

(3) Пилотот ученик го евидентира налетот во книшката на летање врз основа на податоците од Дневникот за летање.

2.2 Начин на вршење на обука за стекнување на стручна оспособеност

2.2.1 Прием на обука

Член 19

(1) За да биде примен на основна обука, кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови:

- да има наполнето најмалку 15 години;
- доколку кандидатот не е полнолетен, да има писмена согласност од родител/старател за започнување на обуката заверена на нотар и
- да има поднесено барање за обука за пилот на крила до организацијата или центарот за обука.

(2) За да биде примен на напредна обука, кандидатот треба да поседува важечка дозвола за пилот на крила и важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

2.2.2 Пилот ученик

Член 20

(1) Пилот ученик може да биде лице кое е полнолетно.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, пилот ученик може да биде и малолетно лице кое има наполнето 15 години и има писмена согласност од родител/старател за започнување на обуката заверена на нотар.

2.2.3 Цел и начин на вршење на обуките

Член 21

(1) Обуките на кандидати или пилоти на крила имаат за цел стручно да ги оспособат со неопходното знаење, рутина и вештина за полагање на стручен испит за стекнување на дозвола на пилот на крила и/или соодветно овластување.

(2) Обуките од став (1) на овој член се спроведуваат во одобрени организации или центри за обука преку курсеви утврдени согласно одобрените програми и се состојат од теоретски и практичен дел.

(3) Теоретскиот дел од обуката се смета за успешно завршен ако кандидатот на контролните испити организирани од страна на организацијата или центарот за обука покажал успех од минимум 75 % за секој предмет од програмата поединечно.

(4) Теоретскиот дел од обуката и контролните испити од став (3) на овој член треба да бидат завршени во период од шест месеци.

(5) Доколку теоретскиот дел од обуката, вклучувајќи ги и контролните испити, не се завршат во рокот од став (4) на овој член, теоретскиот дел од обуката се повторува од почеток.

(6) Практичниот дел од обуката треба да се заврши во рок од шест месеци од завршувањето на теоретскиот дел од обуката, во спротивно кандидатот треба повторно да ги полага испитите од теоретскиот дел од обуката во организацијата или центарот за обука.

(7) Обуката се смета за успешно завршена откако инструкторот кој го обучува кандидатот со писмена изјава потврди дека кандидатот успешно го завршил практичниот дел од обуката согласно соодветната одобрена програма и дека е подготвен за полагање на испит за стекнување на дозвола/овластување.

(8) За време на практичниот дел од обуката пилотот ученик треба да носи резервен падобран, заштитна кацига, радио станица (по потреба), облека со долги ракави, ногавици и патики или спортски обувки.

(9) Содржината на обуката за стекнување дозвола и/или овластувања на пилоти на крила, односно елементите за програмите за обука за стекнување дозвола и/или овластувања на пилоти на крила, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

2.2.4 Видови на обуки

Член 22

Организациите или центрите за обука на пилоти на крила ги спроведуваат следните обуки:

1. Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крила за:

- 1.1. класа змеј и
- 1.2. класа параглајдер.

2. Напредна обука за стекнување на:

- 2.1. овластување за инструктор за летање со крила:
 - класа змеј и
 - класа параглајдер.
- 2.2. овластување за тандем пилот на крила:
 - класа змеј и
 - класа параглајдер.

2.2.5 Основна обука

Член 23

(1) Теоретскиот дел од основната обука има за цел лицето кандидат за пилот на крила, да се стекне со основни знаења и вештини кои ќе му овозможат започнување на практичниот дел од основната обука. Теоретскиот дел од основната обука се состои од најмалку 80 наставни часа.

(2) Теоретскиот дел од обуката од став (1) на овој член опфаќа обука по следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање) (десет наставни часа);
2. Воздухопловна метеорологија (15 наставни часа);
3. Конструкција на параглајдер или змеј и опрема (десет наставни часа);

4. Техника на летање (15 наставни часа);
5. Воздухопловна навигација (десет наставни часа);
6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух (десет наставни часа);
7. Воздухопловни правила и прописи (пет наставни часа) и
8. Прва помош (пет наставни часа).

(3) Практичниот дел од основната обука има за цел да го оспособи кандидатот за пилот на крила со потребните практични знаења и способности за летање со соодветното крило (техника на пилотирање, операции на земја, правилно раздвојување од препреки и други воздухоплови, симулации на инциденти во воздух и сл.) за да може да се стекне со дозвола за пилот на крила.

(4) Практичната обука на пилот ученик се спроведува само на терени кои се впишани во евиденцијата на терени која ја води Агенцијата. Терените за спроведување на обука на пилот ученик ги одредува инструкторот за летање со крила.

2.2.6 Напредна обука

Член 24

(1) Напредната обука се спроведува согласно одобренa програма и има за цел кандидатот да се стекне со потребно теоретско знаење и практични вештини за стекнување на соодветно овластување.

(2) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила се состои од најмалку 30 наставни часа и ги опфаќа следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање) (пет наставни часа);
2. Конструкција и опрема на параглајдер или змеј (четри наставни часа);
3. Техника на летање (пет наставни часа);
4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух (пет наставни часа);
5. Човечки фактор (шест наставни часа) и
6. Прва помош (пет наставни часа).

(3) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила има за цел кандидатот да се стекне со потребни практични знаења и вештини за летање/управување со соодветно крило во улога на тандем пилот.

(4) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила се состои од најмалку 30 наставни часа и ги опфаќа следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање) (три наставни часа);
2. Воздухопловна метеорологија (четри наставни часа);
3. Конструкција и опрема на параглајдер или змеј (два наставни часа);
4. Техника на летање (два наставни часа);
5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух (три наставни часа);
6. Воздухопловни правила и прописи (три наставни часа);

7. Прва помош (три наставни часа) и
8. Методика на наставата и психологија (десет наставни часа).

(5) Практичниот дел од обуката за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила има за цел кандидатот да се стекне со потребни практични знаења и вештини за летање со соодветното крило во улога на инструктор.

(6) Напредната обука за стекнување на овластување за инструктор може да ја спроведува инструктор кој има најмалку две години важечко овластување за инструктор за летање со крила, важечка дозвола во последните две години и има обучено најмалку два кандидати за стекнување на дозвола за пилот на крила.

2.2.7 Потврда за завршена обука

Член 25

(1) Организациите или центрите за обука издаваат потврда за секоја обука која кандидатот успешно ја завршил.

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи:

1. Реден број и датум на издавање на потврдата;
2. Име на организацијата или центарот за обука;
3. Број на уверението за работа на организацијата или центарот за обука;
4. Лични податоци за кандидатот;
5. Вид на обуката која што ја завршил кандидатот;
6. Датум на почеток и завршување на обуката (теоретска и практична);
7. Успехот по предметите и општиот успех на кандидатот изразени во проценти за теоретската обука;
8. Оценка на успешност на завршена практична обука, вкупен налет остварен во практичната обука и преглед на структурата на налетот даден во прилог на потврдата и
9. Заверка со печат, име и презиме и потпис на раководителот на организацијата или центарот за обука и раководителот за обука.

2.3 Формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за вршење на обука на организациите и центрите за обука

Член 26

За издавање или промена на уверението за вршење на обука на пилоти на крила, организациите или центрите за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на уверение пропишани со овој правилник.

Член 27

(1) По приемот на барањето, се врши проверка дали е уплатена административна такса и надоместокот за издавање или промена на уверението за вршење на обука пропишан со Тарифникот на Агенцијата, проверка на приложената документација, како и оперативна

проверка (Initial inspection) со цел да се утврди дали организацијата или центарот за обука ги исполнува условите и техничките можности за вршење обука на пилоти на крила.

(2) При извршување на проверките од став (1) на овој член се користат листи за проверка претходно изготвени согласно условите пропишани со овој правилник.

(3) Доколку од проверките од став (1) на овој член се утврди дека одредена организација или центар за обука ги исполнува условите за вршење обука на пилоти на крила, Агенцијата во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето донесува решение за издавање или промена кое заедно со уверението за вршење на обука му се доставуваат на барателот.

(4) Доколку се утврди дека одредена организација или центар за обука не ги исполнува условите за вршење на обука на пилоти на крила, во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето Агенцијата донесува решение за одбивање на барањето за издавање или промена на уверението за вршење на обука кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 28

(1) Уверението за вршење обука на пилоти на крила на организациите или центрите за обука, им се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Уверението од став (1) на овој член се издава со неограничен рок на важење.

(3) Со издавање на уверението од став (1) на овој член, Агенцијата ги одобрува и Прирачникот за работа, Прирачникот за обука и програмите за обука, при што по еден примерок од одобрените документи задржува Агенцијата, а еден примерок од истите се доставува до организацијата или центарот за обука.

(4) За издадените уверенија за вршење на обука на пилоти на крила, Агенцијата води евиденција.

(5) За секоја промена во условите за работа, како и во документите кои биле предмет на одобрување, организацијата или центарот за обука треба претходно да добие согласност од Агенцијата.

(6) Формата и содржината на уверението од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

3. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА И ВОПРЕДНА ПРОВЕРКА

3.1 Редовна проверка

Член 29

(1) Кандидатот по успешно завршена основна и/или напредна обука за стекнување на дозвола за пилот на крила и/или соодветно овластување поднесува барање до Агенцијата кон кое ја приложува следната документација:

1. Доказ дека има најмалку 16 години;
2. Заверена писмена согласност од родител или старател ако кандидатот нема навршено 18 години;

3. Потврда за завршена основна обука согласно одредбите на овој правилник;

4. Доказ дека има најмалку 15 часа летање во практичната обука;

5. Важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

6. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува најдоцна во рок од 12 месеци од денот на завршување на соодветната обука, во спротивно лицето треба да ја повтори обуката.

Член 30

Кон барањето за полагање на испит за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила кандидатот треба да поднесе доказ дека има:

1. Најмалку 21 години;
2. Дозвола за пилот на крила во континуитет најмалку три години;
3. Најмалку средно образование;
4. Најмалку 200 часа вкупен налет со крило, вклучувајќи најмалку 4 прелети подолги од 50 км;
5. Завршена напредна обука за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила согласно одобрената програма, која вклучува:
 - (а) Најмалку 30 часа теоретска обука и
 - (б) Практична обука која вклучува четири часа обука на земја, десет летови на мали и средни висини и пет летови на големи висини;
6. Мислење од инструктор дека е подготвен за полагање на испит;
7. Важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
8. Платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

Член 31

Кон барањето за полагање на испит за стекнување на овластување за тандем пилот на крила, кандидатот треба да поднесе доказ дека има:

1. Најмалку 21 години;
2. Најмалку средно образование;
3. Најмалку 200 часа вкупен налет со крило, вклучувајќи најмалку три прелети подолги од 30 км;
4. Да има завршена напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на крила согласно одобрената програма, која вклучува:
 - (а) најмалку 20 часа теоретска обука и
 - (б) практична обука која вклучува најмалку пет часа обука;
5. Дозвола за пилот на крила во континуитет најмалку три години;
6. Мислење од инструктор дека е подготвен за полагање на испит;
7. Важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 2 и
8. Платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

Член 32

(1) По приемот на барањето за полагање на испит се врши проверка дали е уплатена административна такса и проверка на приложената документација, со цел да се утврди дали кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето се донесува решение за одобрување на полагање на испитот во кое се одредува терминот и местото на полагање на испитот.

(3) Доколку се утврди дека кандидатот не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот, се донесува решение за одбивање на барањето за полагање на испит кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 33

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на дозвола и/или овластување го спроведува Агенцијата преку овластени испитувачи.

(2) Практичниот дел на испитот го спроведува испитувач кој поседува дозвола за пилот на крила, овластување за инструктор за летање со крила и кој е овластен од Агенцијата.

(3) За испитувач не може да се овласти лице кое ја вршело обуката во организацијата или центарот за обука на тој кандидат.

(4) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден испитувач може да биде испитувач за најмногу три предмети.

(5) Испитувачите во рок од седум дена од денот на завршувањето на испитот доставуваат извештај до Агенцијата кон кој се приложува целокупниот испитен материјал.

Член 34

Секој испитувач за спроведување на испитот го испитува кандидатот од областа за која е именуван со решението и по завршување на испитот го оценува успехот на кандидатот по предметите со „положил“ или „не положил“.

Член 35

Испитот за стекнување на дозвола за пилот на крила и/или соодветно овластување се состои од теоретски и практичен дел, освен ако не е поинаку пропишано со овој правилник.

Член 36

(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено со користење тестови со повеќе понудени одговори, при што се смета дека кандидатот го положил теоретскиот дел од испитот доколку покаже успех од најмалку 75% од секој предмет поединечно и 100% за предметот Вонредни постапки.

(2) Кандидатот кој нема да го положи теоретскиот дел од испитот по најмногу два предмети, има право на поправен испит по тие предмети во рок кој го опреде-

лува Агенцијата, а кој не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.

(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот испит од став (2) на овој член, се смета дека испитот не е положен во целост.

(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи испитот во целост може повторно да го полага теоретскиот дел од испитот по истекот на три месеци од денот на доставувањето на извештајот за одржаниот поправен испит до Агенцијата.

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи 12 месеци од денот на доставувањето на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.

(6) Доколку кандидатот не ги положи сите испити во повторното полагање, треба да заврши обука за обнова на знаење во овластена организација или центар за обука на пилоти на крила.

(7) Кон барањето за повторно полагање на испитот кое се поднесува до Агенцијата, кандидатот треба да достави и потврда за завршена обука за обновено знаење.

(8) Обуката за обнова на знаење и испитот треба да бидат завршени во рок од шест месеци од денот на доставувањето на извештајот до Агенцијата за одржаниот повторен испит.

Член 37

(1) По успешно положен теоретски дел од испитот, кандидатот полага практичен дел од испитот.

(2) Практичниот дел од испитот се смета дека е положен доколку кандидатот ги положи сите елементи од практичниот испит.

(3) Кандидатот кој нема да го положи практичниот дел од испитот има право на поправен испит во рок не пократок од 15 дена од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подолг од рокот на важење на положениот теоретски дел од испитот од член 36 став (5) на овој правилник.

(4) Пред да пристапи кон полагање на поправниот испит кандидатот треба да заврши дополнителна практична обука во овластена организација или центар за обука на пилоти на крила и за истата да достави потврда, како и барање за полагање на поправен испит до Агенцијата.

(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот испит во рокот утврден во став (3) на овој член, се смета дека не го положил испитот во целост.

Член 38

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот на крила, ги опфаќа следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)
2. Воздухопловна метеорологија;
3. Конструкција и опрема на параглајдерот или змејот;
4. Техника на летање;
5. Воздухопловна навигација;

6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух;

7. Воздухопловни правила и прописи и

8. Прва помош

(2) Имателот на важечка дозвола за приватен, комерцијален или сообраќаен пилот на авион или хеликоптер, пилот на ултралесни летала или пилот на едрилица, со цел стекнување на дозвола за пилот на крила полага теоретски дел од испитот само по предметите од став (1) точки 3, 4 и 6 на овој член. Имателот на важечка дозвола за падобранец со цел стекнување на дозвола за пилот на крила полага теоретски дел од испитот само по предметите од став (1) точки 3, 4, 5 и 6 на овој член.

(3) На практичниот дел од испитот за стекнување на дозвола за пилот на крила кандидатот треба да покаже стручна способност и вештина за сигурно управување со крила за слободно летање, согласно Прилог 5 и Прилог 8 кои се составен дел на овој правилник.

Член 39

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила ги опфаќа следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)

2. Воздухопловна метеорологија;

3. Конструкција и опрема на параглајдерот или змејот;

4. Техника на летање;

5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух;

6. Воздухопловни правила и прописи;

7. Прва помош и

8. Методика на настава и психологија.

(2) Имателот на овластување за инструктор на пилоти на авион, хеликоптер, едрилица, ултралесни летала или за падобранство, за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила полага теоретски дел од испитот по предметите од став (1) точки 3, 4 и 6 на овој член.

(3) На практичниот дел од испитот за стекнување на овластување за инструктор за летање со крила кандидатот треба да покаже стручна оспособеност и вештина за сигурно управување согласно Прилог 6 и Прилог 9 кои се составен дел на овој правилник и да одржи практичен (показан) час на зададена тема согласно одобрената програма за обука.

(4) Кандидатот кој нема да го заврши стажирањето од член 43 став (2) на овој правилник во рок од 18 месеци од денот кога кандидатот го положил испитот за стекнување овластување инструктор за летање со крила, мора повторно да го полага испитот во целост за стекнување на тоа овластување.

Член 40

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на овластување за тандем пилот на крила ги опфаќа следните предмети:

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање);

2. Конструкција и опрема на параглајдерот или змејот;

3. Техника на летање;

4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух;

5. Човечки фактор и

6. Прва помош.

(2) На практичниот дел од испитот за стекнување на овластување за тандем пилот на крила кандидатот треба да покаже стручна оспособеност и вештина за сигурно управување со крило согласно Прилог 7 и Прилог 10 кои се составен дел на овој правилник.

3.2 Вонредна проверка

Член 41

(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспекциски записник и решение за суспензија на дозвола и овластување на пилот на крила.

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува содржината, начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува вонредната проверка.

(3) Вонредната проверка се спроведува преку полагање на одредени или сите предмети од теоретскиот и/или практичниот дел на испитот за стекнување на дозвола и/или овластување.

(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, со решение се повлекува решението за суспензија.

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, или во случај да лицето не се јави на вонредната проверка во определениот рок, со решение се повлекува дозволата.

4. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ПРОМЕНА И СУСПЕНДИРАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ СОГЛАСНО СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ, РЕГУЛАТИВИ, УПАТСТВА И ПРЕПОРАЧАНИ ПРАКТИКИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА И ВИДОТ НА ДОЗВОЛИТЕ

Член 42

(1) Дозволите на пилоти на крила се издаваат на образец кој е троделен, со правоаголна форма и со димензии 220x105мм.

(2) Формата и содржината на дозволата на пилот на крила е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) За издадените дозволи и овластувања се води евиденција во Агенцијата.

Член 43

(1) За издавање на дозвола и/или стекнување на соодветно овластување, кандидатот поднесува барање до Агенцијата кон кое приложува:

1. Доказ дека го има положено испитот за стекнување на дозвола на пилот на крила и/или соодветно овластување;

2. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4;

3. Книшка на летање и

4. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(2) За стекнување на овластување инструктор со летање со крила за слободно летање, покрај документите од став (1) на овој член, кандидатот треба да достави и потврда од овластена организација или центар за обука за успешно завршено стажирање под надзор на инструктор за летање со крила за слободно летање кое опфаќа одржување на најмалку десет работни дена обука, од кои практична обука најмалку пет работни дена, теоретска обука најмалку три работни дена и најмалку два работни дена како раководител на летање. Стажирањето треба да биде завршено во период од 18 месеци од денот кога кандидатот го положил испитот за стекнување овластување инструктор за летање со крила за слободно летање. Потврдата треба да биде потпишана и заверена од инструктор за летање со крила за слободно летање и од овластената организација или центар за обука.

(3) По приемот на барањето Агенцијата врши проверка дали е уплатена административна такса и надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата, како и проверка на приложената документација.

(4) Доколку со проверките наведени во став (3) на овој член се утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник се донесува решение за издавање на дозвола и/или стекнување на соодветно овластување.

(5) Доколку се утврди дека кандидатот не ги исполнува условите за издавање на дозвола за пилот на крила и/или соодветно овластување пропишани со овој правилник се донесува решение за одбивањето на барањето кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 44

Врз основа на дозвола за пилот на крила, пилотот има право самостојно да лета дење во VFR и VMC услови со крило за кое му е издадена дозволата се обучувал и да учествува во воздухопловни манифестации и натпревари.

Член 45

(1) Врз основа на дозвола за пилот на крило со важечко овластување за инструктор за летање со крила, инструкторот може да:

- спроведува теоретска и практична обука за стекнување на дозвола за пилот на крила;

- спроведува теоретска и практична обука за стекнување на овластување инструктор за летање со крила за слободно летање;

- спроведува теоретска и практична обука за стекнување на овластување тандем пилот на крила, доколку и самиот го поседува истото овластување;

- врши контрола над работата на кандидатите за инструктори во текот на стажирањето;

- спроведува теоретски и практичен дел од испитот за стекнување дозвола за пилот на крила и овластувања, кои се впишуваат во таа дозвола, доколку е овластен за испитувач;

- врши проверка во лет и на земја со цел продолжување/обновување на одредени овластувања и

- врши проба на крила кои сериски се произведуваат по составување и извршени проби.

(2) При практичната обука инструкторот за летање со крила може истовремено да врши надзор на најмногу шест ученици кои се во воздух, а инструкторот кој стажира на најмногу три ученици кои се во воздух.

Член 46

Врз основа на дозвола за пилот на крило со важечко овластување за тандем пилот на крила, пилотот може да:

- лета со тандем крило со друг пилот на крило;

- лета со тандем крило со лице кое нема дозвола за пилот на крило, а истото не е помало од десет години. Малолетните лица можат да летаат само со дозвола од родител или старател.

- побара писмена изјава од патникот дека тој лета на сопствена одговорност и

- одржи краток брифинг и кратка обука на патници кои немаат никакво искуство, пред полетување, со цел подготовка на патникот за претстојниот лет.

Член 47

(1) Дозволата за пилот на крила се издава со неограничена важност.

(2) Носителот на дозволата може да ги користи правата од дозволата, под услов на секои 24 месеци да има најмалку осум часа налет и 15 полетувања и слетувања.

(3) Ако носителот на дозволата, не ги исполни условите од став (2) на овој член, пред повторно користење на дозволата, треба да изврши проверка на практичната оспособеност, под надзор на инструктор по летање со крила.

(4) За да ги користи правата на дозволата, носителот на дозволата мора постојано да има кај себе дозвола на пилот на крила, важечко соодветно лекарско уверение и документ за идентификација со фотографија.

Член 48

(1) Овластувањата утврдени со овој правилник кои се впишани во дозволата на пилот на крила се издаваат со важност од пет години за пилот на параглајдер и змеј, пет години за тандем пилот и инструктор за параглајдер и змеј.

(2) За продолжување на важноста на овластувањата впишани во дозволата, кандидатот поднесува барање до Агенцијата, најмалку 15 дена, но не повеќе од 60 дена пред истекот на рокот на важноста на овластувањата. Кон барањето се поднесуваат следните документи:

1. Доказ за извршен налет од најмалку 40 часа летање со крило во текот на важноста на овластувањето, при што во секоја календарска година да има налет од најмалку десет часа;

2. Доказ за положена практична проверка на стручната оспособеност која ја спроведува овластен испитувач за пилоти на крила по елементи од листата на проверка за стекнување на соодветните овластувања;

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4;

4. Книшка на летање и

5. Доказ за платени административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(3) Лицето што нема да ја продолжи важноста на овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став (2) на овој член, а од истекот на дозволата не поминала повеќе од една година, може да ја обнови важноста на овластувањата со поднесување на барање до Агенцијата кон кое се поднесува следната документација:

1. Доказ за извршен налет од најмалку пет часа летање со крило за слободно летање под надзор на инструктор, по истекот на рокот на важноста на овластувањето;

2. Доказ за положена практична проверка на стручната оспособеност која ја спроведува овластен испитувач за пилоти на крила по елементи од листата на проверка за стекнување на соодветните овластувања.

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

4. Книшка на летање и

5. Доказ за платени административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(4) Лицето што нема да ја продолжи важноста на овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став (2) на овој член, а од истекот на дозволата поминала повеќе од една година, може да ја обнови важноста на овластувањата со поднесување на барање до Агенцијата кон кое се поднесува следната документација:

1. Потврда за завршена обука за обнова на теоретско и практично знаење во овластена организација или центар за обука согласно програма одобрена од Агенцијата, при што во практичниот дел треба да изврши налет од најмалку пет часа летање со крило под надзор на инструктор за летање со крила. Потврдата за завршена обука за обнова на знаењето не може да биде постара од три месеци. Содржината на потврдата е дадена во член 25 на овој правилник;

2. Доказ за положена практична проверка на стручната оспособеност која ја спроведува овластен испитувач за пилоти на крила по елементи од листата на проверка за стекнување на соодветните овластувања;

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4;

4. Книшка на летање и

5. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(5) Лицето што нема да ја продолжи важноста на овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став (2) на овој член, а од истекот на дозволата поминале повеќе од пет години, треба повторно да ја заврши напредната обука за соодветното овластување согласно член 24 на овој правилник и да ги исполни останатите услови за стекнување на соодветното овластување согласно член 30 и 31 на овој правилник.

(6) Доколку во одредена ситуација нема овластени испитувачи за пилоти на крила, со одобрение од Агенцијата, испитите (практични проверки) од ставовите (2),(3) и (4) од овој член може да ги спроведе инструктор со соодветни важечки овластувања.

(7) Содржината за практичните проверки на стручната оспособеност од ставовите (2), (3) и (4) од овој член е дадена во Прилозите 6, 7, 9 и 10 на овој правилник.

(8) По приемот на барањето за продолжување или обнова на овластувањата впишани во дозволата, Агенцијата врши проверка дали е уплатена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата и проверка на приложената документација.

(9) Доколку од проверките од став (8) на овој член се утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник се донесува решение за продолжување/обновување на овластувањата во дозволата на пилот на крило.

(10) Доколку се утврди дека кандидатот не ги исполнува условите пропишани со овој правилник се донесува решение за одбивање на барањето за продолжување/обновување на овластувањата во дозволата на пилот на крило, кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 49

(1) Агенцијата со решение ќе ја суспендира дозволата на пилот на крила или овластувањето во дозволата ако со инспекциски надзор утврди дека имателот на дозволата не ги вршел правата од дозволата согласно Законот за воздухопловство и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) За време на траењето на суспензијата имателот на дозволата не може да ги користи правата од дозволата и е должен да ја врати дозволата во Агенцијата во рок од 15 дена од денот кога го примил решението за суспензија од Агенцијата.

(3) Агенцијата со решение ќе ја повлече дозволата на пилот на крила или овластувањата впишани во таа дозвола ако:

- утврди дека обуката за дозвола или овластување не е извршена во согласност со одредбите на овој правилник;

- утврди дека дозволата, односно овластувањето е издадено врз основа на фалсификувана документација или како последица на друга недозволена активност;

- имателот на дозволата до истекот на суспензијата не ги исполни обврските кои му се наложени со решението за суспензија или

- несвесно ги користи или злоупотребува правата од дозволата и/или овластувањето.

Член 50

(1) Промена на дозволата на пилот на крило, Агенцијата врши во случај кога:

1. Дозволата е пополнета, оштетена или истата е во состојба недолична за јавен документ;

2. Доколку дошло до промена на личните податоци на имателот на дозволата;

3. Доколку се промени образецот на дозволата.

(2) Во случај на промена на дозволата од став (1) на овој член, важечките овластувања се впишуваат во новата дозвола.

(3) Со барањето за промена на дозволата на пилот на крило, имателот на дозволата треба да ја достави оригиналната дозвола, докази за промена на личните податоци (лична карта) и доказ за платени надоместот.

Член 51

(1) Агенцијата издава дупликат на дозвола на пилот на крило, доколку носителот на дозволата ја изгубил или на друг начин останал без дозвола.

(2) Со барањето за издавање на дупликат на дозвола на пилот на крило, носителот на дозволата е должен да достави доказ дека дозволата е огласена за неважечка и доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

5. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПИЛОТИ НА КРИЛА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ ВО СТРАНСТВО

5.1 Признавање на обуки спроведени во странство

Член 52

(1) Обука за стекнување на дозвола за пилот на крила и/или овластување завршена во овластена организација или центар за обука на пилоти на крила во странство, ќе се признае за стекнување на национална (македонска) дозвола за пилот на крило и/или овластување, доколку кандидатот поднесе е во Агенцијата:

1. Барање за признавање на обука за стекнување на дозвола на пилот на крило и/или овластување;

2. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата;

3. Потврда за завршена обука за стекнување на дозвола на пилот на крило и/или овластување и доказ дека истата е завршена согласно PARAPRO на FAI за параглајдери, односно SAFEPRO на FAI за змејови;

4. Доказ дека центарот или организацијата за обука е овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на пилоти на крила и

5. Програма по која е завршена наведената обука, одобрена од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на пилоти на крила.

(2) По приемот на барањето и документите од став (1) на овој член, Агенцијата спроведува постапка за проверка на валидноста на уверението за работа на овластената организација или центар за обука кај воздухопловните власти или друг орган кој го издал тоа уверение, како и проверка на валидноста на потврдата за завршена обука за стекнување на дозвола и/или овластување во овластената организација или центар за обука за пилоти на крила.

(3) По спроведената постапка доколку се утврди дека се исполнети потребните услови, Агенцијата донесува решение за признавање на обуката.

(4) Доколку се утврди дека не се исполнети потребните услови, се донесува решение со кое се одбива барањето.

5.2 Издавање на национална дозвола врз основа на странска дозвола (конверзија на дозвола)

Член 53

(1) Врз основа на важечка странска дозвола за пилот на крила, Агенцијата може, на барање на државјанин на Република Македонија или лице со постојан престој во Република Македонија, да издаде национална (македонска) дозвола за пилот на крило.

(2) Со барањето за конверзија на дозвола и/или овластување на пилот на крила стекнати во странство се доставуваат следните документи:

1. Доказ за најмалку 50 часа вкупен налет на крила;

2. Важечки документ за идентификација во оригинал (пасош или лична карта);

3. Важечка дозвола и/или овластување на пилот на крила издадена од национална воздухопловна власт во оригинал;

4. Важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

5. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(3) По приемот на документите од став (2) на овој член, Агенцијата спроведува постапка за проверка на валидноста на дозволата кај воздухопловните власти или друг орган овластен од националната воздухопловна власт кој ја издал дозволата и стандардите врз основа на кои истата е издадена (PARAPRO на FAI за параглајдери, односно SAFEPRO на FAI за змејови).

(4) Доколку од постапката од став (3) на овој член се утврди дека се исполнети сите услови, Агенцијата донесува решение за полагање на испит по предметот Воздухопловни правила и прописи и практична проверка на стручната оспособеност.

(5) Доколку кандидатот го положи испитот од став (4) на овој член, Агенцијата донесува решение за издавање на македонска дозвола врз основа на странска дозвола.

(6) Доколку се утврди дека не се исполнети условите за конверзија од ставовите (3) и (5) на овој член, се донесува решение со кое се одбива барањето кое ги содржи причините за одбивањето.

5.3 Признавање на овластување впишано во странска дозвола

Член 54

(1) Агенцијата може да признае овластување кое е впишано во странска дозвола за пилот на крило, со цел впишување во македонска дозвола за пилот на крило, доколку кандидатот поднесе:

1. Барање за признавање на овластување впишано во странска дозвола за пилот на крило;

2. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата;

3. Важечка дозвола за пилот на крило во оригинал, во која е впишано наведеното овластување со нотарски заверена копија од истата;

4. Книшка на летање во оригинал на увид и

5. Доказ дека овластувањето е стекнато согласно стандардите на PARAPRO на FAI за параглајдери, односно SAFEPRO на FAI за змејови.

(2) По приемот на барањето и наведените документи од став (1) на овој член, Агенцијата спроведува постапка за проверка на валидноста на дозволата и впишаните овластувања кај воздухопловните власти или друг орган овластен од националната воздухопловна власт кој ја издал дозволата.

(3) Доколку од постапката од став (2) на овој член се утврди дека се исполнети потребните услови, Агенцијата донесува решение за признавање на овластувањето и за негово впишување во македонската дозвола за пилот на крила.

(4) Доколку од постапката од став (2) на овој член се утврди дека не се исполнети потребните услови, се донесува решение со кое се одбива барањето кое ги содржи причините за одбивањето.

5.4 Валидација на дозвола

Член 55

(1) На барање на носителот на дозволата, Агенцијата може да издаде документ (валидација) со кој се потврдува странската дозвола на пилот на крила или соодветно овластување.

(2) Со барањето за валидација на дозвола и/или овластување на пилот на крила стекнати во странство се доставуваат следните документи:

1. Важечки документ за идентификација во оригинал (пасош или лична карта);

2. Важечка дозвола и/или овластување на пилот на крила во оригинал;

3. Важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

4. Доказ за платена административна такса и надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

(3) По приемот на документите, Агенцијата спроведува постапка за проверка на валидноста на дозволата кај воздухопловните власти или друг орган кој ја издал дозволата и на стандардите врз основа на кои е издадена дозволата (PARAPRO на FAI за параглајдери, односно SAFEPRO на FAI за змејови).

(4) Доколку од постапката од став (3) на овој член се утврди дека се исполнети сите услови, Агенцијата донесува решение за полагање на испит по предметот Воздухопловни правила и прописи и практична проверка на стручната оспособеност.

(5) Доколку кандидатот го положи испитот од став (4) на овој член, Агенцијата донесува решение за издавање на валидација на дозволата.

(6) Валидацијата од став (5) на овој член се издава со важност до една година.

(7) Доколку се утврди дека не се исполнети условите за валидација од ставовите (3) и (5) на овој член, се донесува решение со кое се одбива барањето.

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Уверенијата за работа кои се издадени на организации или центрите за обука на пилоти на крила пред отпочнување на примена овој правилник важат до истекот на рокот на важноста за кој се издадени, а најдоцна 12 месеци од денот на отпочнување на примена на овој правилник.

Член 57

(1) Дозволите и/или овластувањата издадени пред отпочнување на примена на овој правилник, престануваат да важат со истекот на рокот на важноста за кој се издадени, а најдоцна 12 месеци од денот на отпочнување на примена на овој правилник.

(2) На барање на носителот на дозвола од став (1) на овој член, Агенцијата издава дозвола на пилот на крила согласно одредбите на овој правилник заедно со овластување за инструктор за летање со крила за слободно летање доколку носителот на дозволата го поседувал истото.

(3) На барање на носителот на дозвола од став (1) на овој член, Агенцијата издава дозвола на пилот на крила согласно одредбите на овој правилник заедно со овластување за инструктор за крила за слободно летање согласно овој правилник доколку носителот на дозвола имал овластувањето наставник за летање.

(4) На носителите на дозволи за пилоти на крила издадени од Агенцијата за цивилно воздухопловство пред стапување на сила на овој правилник кои имаат впишано овластување за наставник за летање и/или постар пилот и искуство во летање на тандем потврдено од овластен школски центар за обука на пилоти на крила ќе се стекнат со овластување за тандем пилот на крила со полагање на практичен дел од испитот за стекнување на овластување тандем пилот согласно условите пропишани во овој правилник.

Член 58

Постапките кои до денот на отпочнување на примена на овој правилник не се завршени и обуките кои се започнати пред отпочнување на примена на овој правилник, ќе се завршат по одредбите на прописите по кои биле започнати.

Член 59

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за условите што мора да ги исполнува школата или школскиот центар за обучување на воздухопловен персонал ("Службен лист на СФРЈ" бр. 72/91).

Член 60

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 01.08.2017.

Бр. 10-882/2
17 јули 2017 година
Скопје

Агенција за цивилно воздухопловство
Директор,
Горан Јандреоски, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
*REPUBLIC OF MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCY*

УВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА
APPROVAL CERTIFICATE

Ова уверение му се издава на/ *This certificate is issued to:*

Адреса/*Address:*

Број/ *Number:*

Агенцијата за цивилно воздухопловство потврдува дека горенаведената организација ги исполнува условите пропишани со Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање, за работа како **Организација/Школски центар за обука на пилоти на крила за слободно летање** со право на спроведување на курсеви за:

*The Civil Aviation Agency confirms that the above-mentioned organization complies with the requirements prescribed in the Regulation on qualification, training, examinations, licensing and ratings of the free flying wings to operate as an **Organization/Center for training of free flying wings pilots** and is authorized to conduct the following courses:*

Ова уверение ќе остане во сила додека не биде суспендирано или повлечено.
This certificate, shall continue in effect until suspended or revoked.

Датум на издавање/*Date of issue:*

Потпис/ *Signature:*

Директор/*Director General*

Прилог 2

Стандарди за обука за стекнување дозволи/и или овластувања на пилоти на крила

Стандардите наведени во табелата претставуваат минимални вредности кои треба да се исполнат во тек на обуката за стекнување на дозволи и/или овластувања на секој кандидат поединечно.

А) Стандарди за обука по летање со змеј			
(1) Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крило за слободно летање - змеј			
	1.1.	Теоретски дел	Мин. 80 часа
		1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)	10 часа
		2. Воздухопловна метеорологија	15 часа
		3. Конструкција и опрема на змеј	10 часа
		4. Техника на летање	15 часа
		5. Воздухопловна навигација	10 часа
		6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	10 часа
		7. Воздухопловни правила и прописи	5 часа
		8. Прва помош	5 часа
	1.2.	Практичен дел	
	1.2.1.	Практичен дел на земја (10-20 тренинзи)	
		1. Пренесување, подготовка и ракување со змејот и опремата	1 час
		2. Составување и расклопување на змејот	1 час
		3. Предполетен преглед на змејот	1 час
		4. Сигурносна положба при пад	1 час
		5. Контролирање на змејот на земја	1 час
		6. Вежби на рамно	4 часа
		7. Вежби на терен за обука - Затрчување без полетување	1 час
	1.2.2.	Практичен дел во воздух	
		8. Вежби на школско брдо - Затрчување со полетување до висина на скок од 1 m над терен (увежбување на полетување-слетување) - Затрчување со полетување до висина на скок од 5 m над терен (вежбање на полетување-слетување)	10 летови 20 летови
		9. Вежби на терен за обука - Летови со постигнување висина до 10 m над терен (вежбање на полетување-слетување) - Летови со постигнување висина до 30 m над терен (контрола на брзина и правец)	20 летови 10 летови

		- Летови со постигнување висина до 50 m над терен (контрола на брзина и промена на правец)	10 летови
		10. Летање на големи висини – кружење, планирање, круг за слетување	10 летови
		11. Едрење на падина (ако е применливо)	5 летови
		12. Едрење во термика (ако е применливо)	10 летови
		13. Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
		14. Подготовка за испит	1 лет
(2) Напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на змеј			
	2.1.	Теоретски дел	Мин. 30 часа
		1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)	5 часа
		2. Конструкција и опрема на змеј	4 часа
		3. Техника на летање	5 часа
		4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	5 часа
		5. Човечки фактор	6 часа
		6. Прва помош	5 часа
	2.2.	Практичен дел	
		- Тандем летови на школски терен како патник со инструктор на змеј кој има тандем овластувања	Мин. 5 летови
		- Тандем висински летови на школски терен како патник со инструктор на змеј со овластување за тандем	Мин. 3 летови
		- Тандем летови од школски терен како пилот со сопатник под надор на инструктор, сопатникот треба да има најмалку дозвола на пилот на змеј	Мин. 10 летови
		- Тандем висински летови во улога на тандем пилот од 2 различни терени	Мин. 3 летови
		Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
(3) Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор по летање на змеј			
	3.1.	Теоретски дел	Мин. 30 часа
		1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)	3 часа
		2. Воздухопловна метеорологија	4 часа
		3. Конструкција и опрема на змеј	2 часа
		4. Техника на летање	2 часа
		5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	3 часа
		6. Воздухопловни правила и прописи	3 часа
		7. Прва помош	3 часа
		8. Методика на настава со психологија	10 часа
	3.2.	Практичен дел	
		3.2.1. Практичен дел на земја	
		- Проценка на услови за лет и донесување на одлуки,	2 часа

			изготвување на план за лет	
			- Методика на настава	2 часа
			- Монтирање, подесување, проверка пред лет	2 часа
			- Движење и паркирање на змејот на земја, во услови без и со ветер	1 час
		3.2.2.	Практичен дел во воздух	
			- Полетување од најмалку 3 различни терени	Мин. 3 лета
			- Мин. 2 прелети со должина од 40 km	2 лета
			- Полетување во ветер (процедури, инструкции, стартна позиција, контрола на воздушна брзина и правец)	3 лета
			- Контрола на минимално пропаѓање: контрола на брзина, координирани свртување на лево и десно, минимално губење на висина без знаци на стоирање	3 лета
			- Корекции на ветер – маневри во простор: корекции на ветров занос, свртувања и промена на правец и управување во зависност од терен и друг сообраќај, распоред на внимание во воздух	5 лета
			Свртувања: на безбедна висина свртувања лево и десно со одржување на брзина и мин.пропаѓање без знаци на стоирање	5 лета
			Стоирање – од брзина на мин.пропаѓање, од праволиниски лет и во свртување лево-десно	10
			Едрење: влегување, свртување и маневрирање во кревање, корекции и градиент без знаци за стоирање	5 лета
			Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
			- Прецизен приод и слетување	5 лета

Б) Стандарди за обука по летање со параглајдер

(1) Основна обука за стекнување на дозвола за пилот на крило за слободно летање – параглајдер

1.1.	Теоретски дел	Мин. 80 часа
	1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)	10 часа
	2. Воздухопловна метеорологија	15 часа
	3. Конструкција и опрема на параглајдер	10 часа
	4. Техника на летање	15 часа
	5. Воздухопловна навигација	10 часа
	6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	10 часа
	7. Воздухопловни правила и прописи	5 часа
	8. Прва помош	5 часа
1.2.	Практичен дел	

		1.2.1.	Практичен дел на земја (10-20 тренинзи)	
			1. Запознавање и ракување со опрема за летање	1 час
			2. Подигање на куполата	3 часа
			3. Управување со параглајдер на земја (тло)	3 часа
			4. Фази на полетување и одвојување од тлото	3 часа
			5. Грбен старт	3 часа
		1.2.2.	Практичен дел во воздух	
			1. Летови на мали висини до 10 m - увежбување на полетување (узлет) и слетување	10-15 летови
			2. Летови на мали висини до 30 m - увежбување	10-15 летови
			3. Летови на мали висини до 50 m – благи свртувања, свртувања до 180°, планирање на слетување	20-30 летови
			4. Летови на средни висини (свртување, кружење, слетување)	20-30 летови
			5. Летови на големи висини (привикнување на висина, кружење, планирање, круг за слетување)	20-30 летови
			Елементи кои се содржани во вежбите 1-5	
			- Преден старт – полетување на челен ветер со max. брзина од 3m/s	
			- Заден старт – полетување со вкрстени команди до сили на ветерот до 4 m/s	
			- Контрола во воздух – континуирано свртување за 360° (лево – десно) и излегување во иста насока	
			- “Rich pendulum” контрола и контрола на брзина	
			- Маневар за губење висина и забрзано спуштање – уши	
			- Едрење (влез, вртење и маневрирање во „лифт“, корекција на агол без знаци на „стол“, термички и динамички „лифт“	
			- Слетување – на место за слетување не подолго од 50m и пошироко од 30 m, слетување во правец спротивен на втерот, слетување во услови без ветер	
			- Приод во слетување – класичен приод со т.н. четврто свртување, приод со слетување со т.н. осумки	
			Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
			- Прецизно слетување	
			- Застанување	
(2)	Напредна обука за стекнување на овластување за тандем пилот на параглајдер			
	2.1.	Теоретски дел		Мин. 30 часа
		1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)		5 часа

		2. Конструкција и опрема на параглајдер	4 часа
		3. Техника на летање	5 часа
		4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	5 часа
		5. Човечки фактор	6 часа
		6. Прва помош	5 часа
	2.2.	Практичен дел	
	2.2.1.	Практичен дел на земја	
		1. Проверка на вештина "ground handling"	2 часа
		2. Проценување и донесување на одлуки	1 час
		3. Монтирање, подесување и проверка пред лет	1 час
	2.2.1.	Практичен дел во воздух	
		1. Тандем летови на школски терен како патник со инструктор на параглајдер со тандем овластување	Мин.5 летови
		2. Тандем висински летови на школски терен како патник со инструктор на параглајдер со тандем овластување	Мин.3 летови
		3. Тандем летови на школски терен како пилот со патник кој има најмалку дозвола на пилот на параглајдер и под надзор на инструктор	Мин.10 летови
		4. Тандем висински летови во улога на тандем пилот од 2 различни терени	Мин.4 летови
		5. Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
(3)	Напредна обука за стекнување на овластување за инструктор по летање на параглајдер		
	3.1.	Теоретски дел	Мин. 30 часа
		1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на летање)	3 часа
		2. Воздухопловна метеорологија	4 часа
		3. Конструкција и опрема на параглајдер	2 часа
		4. Техника на летање	2 часа
		5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симулации на инциденти во воздух	3 часа
		6. Воздухопловни правила и прописи	3 часа
		7. Прва помош	3 часа
		8. Методика на настава со психологија	10 часа
	3.2.	Практичен дел	
		3.2.1. Практичен дел на земја	
		1. Проверка на вештина, методика на настава, "ground handling"	4 часа
		2. Монтирање, подесување, проверки пред лет	1 час
		3. Проценки, донесување на одлуки, донесување на план за летање	1 час
		3.2.2. Практичен дел во воздух	
		1. Полетување: - Преден старт: нормално плус полетување со грбен ветер од 1/m/s;	10-15 летови

		- Заден старт: нормално плус полетување со грбен ветер до 6/m/s, техника со и без вкрстени команди; - Контрола на параглајдер на старт со грб кон полетувањето во траење од 5 мин. - Контролирано вртење со лице кон полетување; - Контрола на стартната линија во траење од најмалку 30 sec;	
		2. Контрола во воздух - Спирала до 12/m/s со најмалку 3 еволуции; - Стрми свртувања од 360° (лево – десно) и излегување во иста насока за мин. време - Свртување од 360° (лево – десно) со мин. пропаѓање - Наоѓање и препознавање на “stall point” точка на губење на узгонот	15-20 летови
		3. Симулација на инциденти во воздух	2-3 дена
		4. Слетување: - Слетување на врв и странично на падина - Слетување во услови на страничен ветер под агол од 90° и ветер од 1/m/s;	10-15 летови
		5. Приод за слетување	/
		6. Прецизно слетување – слетување не подолго од 20 метри и пошироко од 15 метри	10-15 летови
		7. Застанување – нормално	/
		8. Полетување од најмалку 5 различни терени	5-10 летови
		9. Најмалку 2 различни прелети со должина од 40 km	5 летови

Прилог 3

I	Матрица на регистра/ Store of issuer:
II	Број на лиценцата/ License number:
III	Првпат име на контрагентот/ Last and first name of holder:
XIV	Датум и место на раѓање/ Date and place of birth:
V	Адреса/ Address:
VI	Националност/ Nationality:
VII	Потпис на контрагентот/ Signature of holder:
VIII	Орган што ја издава/ Issuing authority: /
X	Потпис на службено лице и датум/ Signature of issuing officer and date:
XI	Печат или штамп/ Seal or stamp of issuing authority:

IX. **Важността на дозволата** мора да се признае не по-малко от
 Validity: The license is to be renewed not later than: _____
 Премам на дозволата мисли да се пратат/да се даде до-
 пулата на лиценза, а не да се даде на лиценза. А,
 Премам на што давам фотографски тираж да се носи зара-
 ди идентификација на системните на дозволати.

The privileges of the license shall be exercised only if the holder has a
 valid medical certificate at least class 4. A document combining a photo-
 shall be carried for the purpose of identification of the license holder.

XI. **Воздухопловна радио телефония / Radio telephony privileges**
 Системите на дозволати подала извеша на воздухопловна
 радио телефония. The holder of this license has demonstrated competence to operate VFR
 equipment on board: _____
 -Магнетосен јазик: _____
 -Магнетосен јазик: _____
 -Англиски јазик: _____
 -Англиски јазик: _____

XII. **Забелешка / Remarks**

[illegible]

ЗАВЕШЕШКИ - ОГРАНИЧУВАЊА /
REMARKS - RESTRICTIONS:

[illegible]

Прилог 4

	Република Македонија / <i>Republic of Macedonia</i> Агенција за цивилно воздухопловство / <i>Civil Aviation Agency</i>
---	---

Овластување за испитувач
Examiners Authorization

Врз основа на член 137 од Законот за воздухопловство и Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање, Агенцијата за цивилно воздухопловство издава овластување за испитувач на лицето:

On the basis of the Article 137 of the Aviation Act and the Regulation on qualification, training, examinations, licensing and ratings of the free flying wings, the Civil Aviation Agency of the Republic of Macedonia hereby authorizes an examiner:

Презиме и име <i>Last and first name</i>		
Вид и број на дозвола <i>Type and number of license</i>		
Број на овластување <i>Number of authorization</i>	Права и услови <i>Privileges and Conditions</i>	Важи до <i>Valid until</i>
Потпис на имателот <i>Holders signature</i>		
Датум на издавање <i>Date of issue</i>		

м.п. <i>Stamp</i>	Овластено лице од АЦВ <i>Authorized person from the CAA</i>

Прилог 5

Содржина на практичен испит за стекнување на дозвола за пилот на крило - параглајдер -	
Секција 1: Подготовка и полетување	
1.	Предполетен преглед на параглајдер, документација и подготовка
2.	Координација со надлежната служба на контрола на летање (план на лет/најава на летањето)
3.	Познавање на начинот на користење на параглајдер
4.	Проверка пред полетување
Секција 2: Полетување	
1.	Начин на полетување (преден старт/задан старт)
2.	Симулација на прекин на полетување
Секција 3: Општи активности	
1.	Одржување на положба и брзина во праволински лет
2.	Да се исполнат 2 круга без застој во иста страна за време од 20 секунди со излез во истиот правец на започнување на кругот
3.	Да се исполнат 2 круга еден по друг без застој, во различна страна за време од 25 секунди со излез во истиот правец од започнување на кругот
4.	Маневар за губење висина и забрзано спуштање – „уши“
Секција 4: Приод и слетување	
1.	Постапка на приоѓање по круг за слетување
2.	Набљудување и избегнување на судар
3.	Проверка пред слетување и слетување во ветер
4.	Прецизност при слетување (правилно слетување во означен простор 30 x 30м-пилотот треба да слета на нозе, без ниту еден друг дел од него или опремата да ја допре земјата пред куполата)
5.	Координација со надлежната контрола на летање (затворање на планот на лет)

Прилог 6

Содржина на практичен испит за стекнување/продолжување на овластување инструктор за обука на пилоти на параглајдер	
Секција 1: Подготовка за полетување	
1.	Предполетен преглед на параглајдер, подесување и проверки пред лет
2.	Проверка на документација и методска подготовка на ученикот „пилот“
3.	Проценки и донесување на одлуки
4.	Најава на летањето (план за летање) кај надлежната контрола на летање
Секција 2: Полетување	
1.	Полетување – преден старт – нормално плус полетување со грбен ветер од 1 m/s
2.	Полетување – заден старт – нормално плус полетување со грбен ветер од 6 до 7 m/s
3.	Контрола на параглајдерот на старт со грб кон полетувањето во траење од 5 мин.
4.	Контролирано вртење со лице кон полетување
5.	Контрола на стартна линија во траење од најмалку 30 секунди
6.	Симулација на прекинато полетување
Секција 3: Контрола на параглајдер во воздух	
1.	Одржување на положба и брзина во праволински лет
2.	Симулации на инциденти во воздух : Летање со големи нападни агли, превлечен лет и вадење од превлечен лет, наоѓање и препознавање на stall point, асиметрично колапсирање на повеќе од 50% од куполата и враќање во нормален лет и правец за 40 секунди.
3.	Маневар за губење висина и брзо спуштање – „уши“ и контрола на правец со уши
4.	Спирала поголема од 12 m/s со најмалку 3 еволуции
5.	Да се исполнат 2 круга без застој во иста страна за време од 15 секунди со излез во истиот правец на започнување на кругот
6.	Да се исполнат 2 круга еден по друг без застој, во различна страна за време од 20 секунди со излез во истиот правец од започнување на кругот
Секција 4: Приод и слетување	
1.	Формирање на круг за слетување
2.	Набљудување и избегнување на судар
3.	Слетување на врв и странично на падина
4.	Слетување во услови на страничен ветер под агол од 90° и ветер од 1m/s
5.	Прецизност при слетување (правилно слетување во означен простор 10 x 10м – пилотот треба да слета на нозе, без ниту еден друг дел од него или опремата да ја допре земјата пред куполата
6.	Полетување од најмалку 3 различни терени
7.	Координација со надлежната контрола на летање (одјава на летањето)
8.	Брифинг после извршен лет со ученикот пилот (анализа на летот)

Прилог 7

Содржина на практичен испит за стекнување/продолжување на овластување тандем пилот на параглајдер	
Напомена: Сите вежби се изведуваат со тандем крило	
Секција 1: Подготовка за полетување	
1.	Предполетен преглед на параглајдер, подесување и проверки пред лет
2.	Проверка на документација, пополнување и изјава со патникот и негова подготовка
3.	Проценки и донесување на одлуки за план на лет
4.	Најава на летањето кај надлежната контрола на летање
Секција 2: Полетување	
1.	Начин на полетување - преден старт – нормално плус полетување во ветар од 1 мс
2.	Полетување – заден старт – нормално плус полетување со ветер од 6 до 7 m/s)
3.	Контрола на стартна линија во траење од најмалку 30 секунди
4.	Симулација на прекинатото полетување
5.	Сигнали пред и во тек на полетување
Секција 3: Контрола во воздух	
1.	Одржување на положба и брзина во праволински лет
2.	Свртување - лево/десно до 30° нагиб
3.	Симулации на инциденти во воздух : наоѓање и препознавање на stall point, асиметрично колапсирање на повеќе од 50% од куполата и враќање во нормален лет и правец за 40 секунди. Отпуштени тримери.
4.	Спирала од или поголема од 12 m/s со најмалку 3 еволуции
5.	Да се исполнат 2 круга без застој во иста страна за време од 15 секунди со излез во истиот правец на започнување на кругот
6.	Да се исполнат 2 круга еден по друг без застој, во различна страна за време од 20 секунди со излез во истиот правец од започнување на кругот
Секција 4: Приод и слетување	
1.	Формирање на круг за слетување
2.	Набљудување и избегнување на судар
3.	Слетување на врв и странично на падина
4.	Слетување во услови на страничен ветер под агол од 90° и ветер од 1m/s
5.	Прецизност при слетување (правилно слетување во означен простор 15 x 15м – пилотот и патникот треба да слетаат на нозе, без ниту еден друг дел од нив или опремата да ја допре земјата пред куполата / 3 напоредни слетувања
6.	Координација со надлежната контрола на летање (одјава на летањето)

Прилог 8

Содржина на практичен испит за стекнување на дозвола на пилот на крило - змеј -	
Секција 1: Подготовка и полетување	
1.	Предполетен преглед на змеј, документација и подготовка
2.	Координација со надлежната служба на контрола на летање (план на летот/најава на летањето)
3.	Познавање на начинот на користење на змејот
4.	Склопување на змејот и проверка пред полетување
Секција 2: Полетување	
1.	Начин на полетување
2.	Симулација на прекинато полетување
3.	Сигнали пред и во текот на полетување
4.	Соодветен профил на летот
Секција 3: Општи активности	
1.	Одржување на положба и брзина во праволински лет
2.	Координација при свртување со нагиб од 30°
3.	Вадење од свртување кон избран ориентир
4.	Летање на големи нападни агли
5.	Симулации на инциденти во воздух : Превлечен лет и вадење од превлечен лет
6.	Координирано свртување со нагиб од 45°
Секција 4: Приод и слетување	
1.	Постапка на приоѓање по круг за слетување
2.	Набљудување и избегнување на судар
3.	Проверка пред слетување
4.	Прецизност при слетување (правилно слетување во означен простор 50 x 50м)
5.	Координација со надлежната служба на контрола на летање (затворање на планот на лет)

Прилог 9

Содржина на практичен испит за стекнување/продолжување на овластување инструктор за обука на пилоти на змеј	
Секција 1: Подготовка за полетување	
1.	Пренесување, подготовка и склопување на змејот
2.	Предполетен преглед на змејот
3.	Проверка на документација и методска подготовка на ученикот пилот
4.	Проценки и донесување на одлуки
5.	Најава на летањето (план за летање) кај надлежната контрола на летање
Секција 2: Полетување	
1.	Контролирање на змејот на земја
2.	Вежби на школско брдо
	- затрчување со полетување до висина на скок од 1м над терен (покажување и увежбување на полетување – слетување)
	- затрчување со полетување до висина на скок од 5м над терен (покажување на полетување – слетување)
Секција 3: Контрола на змеј во воздух	
1.	Летови со постигнување на висина 10/30/50м над терен (контрола на брзина) и промена на правец
2.	Лет на големи висини, кружење
3.	Едрење на падина
4.	Едрење на термика
5.	Симулации на инциденти во воздух
Секција 4: Слетување	
1.	Планирање и формирање на круг за слетување
2.	Прецизно слетување
3.	Координација со надлежната контрола на летање – одјава на летање
4.	Брифинг после летот со ученик
5.	Расклопување и пакување на змејот и опремата

Прилог 10

Содржина на практичен испит за стекнување/продолжување на овластување тандем пилот на змеј	
Секција 1: Подготовка за полетување	
1.	Пренесување, подготовка и склопување на змејот
2.	Предполетен преглед на змејот
3.	Проверка на документација
4.	Подготовка на патникот и пополнување на изјава од патникот
5.	Проценки и донесување на одлуки
6.	Најава на летањето (план за летање) кај надлежната контрола на летање
Секција 2: Полетување	
1.	Контролирање на змејот на земја
2.	Симулација на прекинато полетување
3.	Сигнали пред и во тек на полетување
4.	Полетување - нормално
Секција 3: Контрола на змеј во воздух	
1.	Одржување на положба и брзина во воздух
2.	Свртување (лево/десно) со нагиб од 30°
3.	Симулации на инциденти во воздух: Превлечен лет и вадење од истиот
Секција 4: Слетување	
1.	Формирање на круг за слетување
2.	Набљудување и избегнување на судир
3.	Проверки пред слетување и подготовка на патникот за слетување
4.	Прецизност при слетување
5.	Слетување во услови на страничен ветер

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1759.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 45 став (5) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014 и 44/2015), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.07.2017 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАПИСНИК ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР**Член 1**

Во Правилникот за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 176/2015) во членот 2 став (1) алинеја 2 се менува и гласи:

“- податоци за субјектот на надзорот (назив и седиште, единствен даночен број-ЕДБ, број на трансакциона сметка и банка во која се води трансакционата сметка и адреса на електронското сандаче);“

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

“- податоци за одговорното лице во субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, број на трансакциона сметка и банка во која се води трансакционата сметка, место и датум на раѓање, место на живеење, улица и број, адреса на привременото престојувалиште, занимање, државјанство и функцијата што ја врши во субјектот на надзорот);“

Образецот на записникот од ставот (2) се менува и истиот е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-2019/2
11 јули 2017 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.



ОБРАЗЕЦ

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
СКОПЈЕ

Податоци за субјектот на надзорот:

Назив и седиште....., ЕДБ.....

Трансакциона сметка....., Депонент банка.....

e-mail адреса.....

Податоци за одговорното лице во субјектот на надзорот:

Име и презиме....., ЕМБГ.....

Трансакциона сметка....., Депонент банка.....

Место и датум на раѓање....., Место на живеење, улица и број.....

Адреса на привремено престојувалиште....., Државјанство.....

Занимање и функцијата што ја врши во субјектот на надзорот.....

ЗАПИСНИК

од извршен надзор

(редовен, вонреден или контролен)

Надзорот е извршен врз основа на

(членот од материјалниот закон)

Составен во

(место на вршење на надзорот)

На ден година во часот, по предметот

(се наведува содржината што е предмет на надзорот од материјалните прописи)

Присутни при надзорот

.....

(име и презиме на овластеното лице за вршење на надзор, странките и нивните застапници-полномошници)



Приказ на утврдената фактичка состојба и констатирани забелешки

Изјави и други релевантни факти и околности

Укажувања и препораки за надминување на евентуално утврдените повреди и недостатоци

Забелешка на лицата што учествуваат во вршење на дејствијата по читање на записникот

Потпис на присутните лица

Потпис на овластеното лице

Причините за одбивање, доколку субјектот на надзорот одбие да го потпише записникот

Број-----

-----година

(М.П.)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1760.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 17, став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Битола на седницата одржана на 19.07.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 од Одлуката за користење на повластена тарифа за електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-50/16 од 13.07.2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/16, зборовите: „од 2 MW (1 MW во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гласат: „од 3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 1 MW во трета фаза)“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „2 MW (1 MW во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гласат: „3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 1 MW во трета фаза)“.

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000 “ се менува и гласи: „25.200.000“.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-50/16
19 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1761.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), УП1 бр. 11-63/16 од 08.06.2017 година на Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец и постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 19.07.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

1. Одлуката УП1 Бр. 11-63/16 од 21.09.2016 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,

биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), на Друштвото за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 178/16), се менува по барање на носителот на лиценцата поради зголемување на капацитетите и проширување на дејноста и по службена должност поради усогласување со Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16 и 215/16).

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-63/16
19 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ -
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕУРОСУПЕР БС 98

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, со седиште на ул. 4 бр. 100, Ржаничино, Петровец, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98.

3. Датум на издавање на лиценцата:
21 септември 2016 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
21 септември 2026 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 54.03.1/16.2/17

7. Број на деловниот субјект – 7139306

8. Единствен даночен број – 4069016501721

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите.

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 25 подземни резервоари со волумен од по 100 м³, на локација ул.Каскалица, Ржаничино, Петровец, согласно Имотен лист број 1196, кои Друштво за трговија и услуги ОМПИЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, ги има земено под закуп од Друштвото за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје. Приемот и испораката на нафтени деривати, по резервоари, ќе се распредели на следниот начин:

- 20 резервоари за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V),

- 4 резервоари за складирање на Еуросупер БС 95 и
- 1 резервоар за складирање на Еуросупер БС 98.

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт;

- обезбеди нафтени деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теквната година да достави Годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, во текот на извештајната година;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди; и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценци;

3. превземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;

4. извршување на програмата за ремонти во извештајната година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

1762.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 24.07.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 24,996
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 26,603
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 23,547
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 22,838
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 18,779

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 61,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 62,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 47,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 35,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 23,681

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,50	60,00	59,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,00	61,50	61,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,50	46,00	45,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	35,00	34,50	34,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,029
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,693
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,254
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,207
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 25.07.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1303/1
24 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1763.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 17, став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Битола на седницата одржана на 19.07.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 од Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-49/16 од 13.07.2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 131/16, зборовите: „од 2 MW (1 MW во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гласат: „од 3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 1 MW во трета фаза)“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „2 MW (1 MW во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гласат: „3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 1 MW во трета фаза)“.

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000“ се менува и гласи: „25.200.000“.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-49/16
19 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1764.**

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16 од 12.04.2016 година и 142/16), Комората на извршители на РМ на ден 14.07.2017 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 09.08.2017 година за датум на почеток со работа на извршител Мики Лазаров именуван за подрачјето на Основен суд во Велес, Основен суд во Гевгелија, Основен суд во Кавадарци и Основен суд во Неготино.

Решението влегува во сила на ден 14.07.2017 година.

Образложение

На ден 14.03.2017 година лицето Мики Лазаров е именуван за извршител за подрачјето на Основен суд во Велес, Основен суд во Гевгелија, Основен суд во Кавадарци и Основен суд во Неготино, со Решение на Министерот за правда бр.09-1083/1 од 14.03.2017 година.

На ден 29.06.2017 година Мики Лазаров од Велес достави до Комората на извршители на РМ доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност за штета сторена на трети лица.

На ден 14.07.2017 година изготвено е мислење од Претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр.03-642/3 од 14.07.2017 година, врз основа на Записник за утврдување на просторни услови од ден 13.07.2017 година.

Согласно горе наведеното, Претседателот на Комората на извршители на РМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-608/14
4 јули 2017 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Петрески, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017093